

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП “Дервен“ Велес, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под број УП1 бр. 08-144/20 од 10 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 01 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП “Дервен“ Велес за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП “Дервен“ Велес се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 41,78 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 42,09 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 41,10 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 6,73%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 7,09%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 6,72%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 38,96 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,59 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 39,10 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 45,07 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 38,34 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,87 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП “Дервен“ Велес, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под број УП1 бр. 08-144/20 од 10 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП “Дервен“ Велес ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП “Дервен“ Велес во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	33.165.522
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	3.824.791
Трошоци за осигурување на основни средства	58.969
Бруто плати	33.027.009
Други услуги	1.047.635
Останати и вонредни трошоци	4.392.182
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	412.037
Вкупно оперативни трошоци	75.928.146
Остварена просечна пондерирани тарифа	37,61

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	78.936.217	80.749.917	82.428.781
Амортизација	денари	22.471.195	24.028.855	23.597.950
Средства за ликвидност	денари	567.725	583.541	587.460
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	66.507.940	11.300.000	21.017.850
Принос на регулирани средства	денари	11.929.459	11.465.349	11.929.459
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари			
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	117.291.773	118.079.541	117.291.773
Количина	m³	2.570.463	2.646.357	2.570.463
Просечна тарифа	ден/m³	42,52	41,68	42,52
Минимална просечна тарифа	ден/m³	39,40	38,75	39,40
Максимална просечна тарифа	ден/m³	45,63	44,62	45,63

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 5 август 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 25 септември 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП “Дервен“ Велес, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-2003/1 од 01

октомври 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	78.936.217	80.677.851	82.324.210
Амортизација	денари	22.242.376	23.331.403	22.627.908
Средства за ликвидност	денари	565.236	576.374	577.559
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	55.663.592	5.624.541	15.484.101
Принос на регулирани основни средства	денари	11.868.580	11.265.496	10.559.663
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	113.612.409	115.851.123	116.089.339
Количина	m³	2.548.117	2.570.463	2.646.357
Просечна тарифа	ден/m³	41,78	42,09	41,10
Минимална просечна тарифа	ден/m³	38,96	39,10	38,34
Максимална просечна тарифа	ден/m³	44,59	45,07	43,87

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 34.137.202 денари за 2021 година, 34.650.960 денари за 2022 година и 35.160.411 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.916.165 денари за 2021 година, 3.976.248 денари за 2022 година и 4.027.764 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 60.508 денари за 2021 година, 61.429 денари за 2022 година и 62.269 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 34.921.763 денари за 2021 година, 36.065.105 денари за 2022 година и 37.135.203 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.065.028 за 2021 година, 1.081.792 денари за 2022 година и 1.093.232 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат 4.420.918 денари за сите три години од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 414.634 денари за 2021 година, 421.398 денари за 2022 година и 424.413 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 49,77%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 20.348.863 денари за 2021 година, 19.828.676 денари за 2022 година и 19.141.794 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 1.893.513 денари за 2021 година, 3.502.727 денари за 2022 година и 3.486.114 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 565.236 денари за 2021 година, 576.374 денари за 2022 година и 577.559 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 11.868.580 денари, за 2022 година 11.265.496 денари и за 2023 година изнесува 10.559.663 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 49,77% и бесплатно добиените основни средства во полн износ. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 55.663.592 денари, за 2022 година во износ од 5.624.541 и за 2023 година 15.484.101 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 41,78 ден/м³ за 2021 година, 42,09 ден/м³ за 2022 година и 41,10 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП “Дервен“ Велес треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Велес.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП “Дервен“ Велес ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 6,73% за 2021 година, 7,09% за 2022 година и 6,72% за 2023 година.

ЈКП “Дервен“ Велес при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата

на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП “Дервен“ Велес да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-93/20
01 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски